



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Zavod za zastitu na spomenio.
na kultura na grad
10 Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено књиговодство 60802-603-19644

Петок, 29 мај 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 30 динари. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

278.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО СТРАНКИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ШТО ГО ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕС ВО 1979 ГОДИНА

Се прогласува Законот за регулирање на обврските за враќање на ануитетите по странските кредити одобрени на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотрес во 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година.

П бр 74
26 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Иван Кукоч, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО СТРАНКИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ШТО ГО ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕС ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се уредува враќањето на ануитетите по странските кредити одобрени на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотрес во 1979 година (во натамошниот текст: организации и заедници).

Член 2

Народната банка на Југославија, преку Народната банка на Црна Гора, од средствата на емиси-

јата ќе ѝ одобри на банката кредит во износ од 2.096.112.315,80 динари заради обезбедување средства за премостување на тешкотиите за враќање на ануитетите по кредитите од член 1 на овој закон, според Прегледот на обврските на организациите и заедниците по странските кредити, којшто е составен дел на овој закон.

Во износот на кредитот од став 1 на овој член се засметува позајмувањето во износ од 1.372.258.315,80 динари што Народната банка на Југославија ја даде согласно со член 3 од Законот за преземање на обврските на федерацијата за враќање на ануитетите по определени кредити одобрени на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотрес во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 36/79).

Член 3

Разликата на средствата од член 2 на овој закон во износ од 723.854.000 динари, Народната банка на Југославија преку Народната банка на Црна Гора ќе ѝ ја одобри на банката заради обезбедување на средствата за враќање на ануитетите за организациите и заедниците од член 2 став 1 на овој закон, и тоа:

1) во 1981 година	339.668.000 динари
2) во 1982 година	384.186.000 динари

Член 4

Народната банка на Црна Гора, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе склучи договор со банката што ќе им ги одобрува кредитите на организациите и заедниците од член 2 став 1 на овој закон.

Член 5

Кредитот од член 2 на овој закон банката ќе ѝ го врати на Народната банка на Југославија во рок од 10 години во еднакви годишни рати, почнувајќи од 1 јануари 1986 година.

На кредитот од член 2 на овој закон се плаќа камата по стапка од 1% годишно едназад.

Член 6

Кредитот од член 2 на овој закон организациите и заедниците ќе го користат и ќе го враќаат под условите и на начинот определени со прописот на Социјалистичка Република Црна Гора со кој ќе се определи и банката од член 4 на овој закон.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за преземање обврски на федерацијата за враќање на ануитетите по определени кредити одобрени на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотрес во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 36/79).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

НАЗИВ НА РАБОТАНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА	1984 година							1985 година							Степен на оштетување
	Вкупно		Сразмерно со степенот на оштетување		Вкупно		Сразмерно со степенот на оштетување		Вкупно		Сразмерно со степенот на оштетување				
	Отплата	Камата	Сé	Отплата	Камата	Сé	Отплата	Камата	Сé	Отплата	Камата	Сé			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ВКУПНО	181.474	205.787	387.861	116.575	138.539	255.114	186.657	179.185	365.842	120.244	120.684	240.928			
ПТТ сообраќај Титоград	4.223	2.733	6.956	3.547	2.296	5.843	4.546	2.410	6.956	3.819	2.024	5.843	84		
РСИЗ за патница Титоград	102.477	136.938	239.415	69.694	93.118	162.802	106.797	116.434	223.231	72.622	79.175	151.797	68		
ЖТО Титоград	—	1.321	1.321	—	1.175	1.175	—	1.321	1.321	—	951	951	72		
„Монтенегроурист“ Будва	22.968	55.264	78.232	15.159	36.474	51.633	24.974	53.258	78.232	16.483	35.150	51.633	66		
Лука Вар — Вар	4.058	507	4.565	1.542	193	1.735	4.221	344	4.565	1.604	131	1.735	38		
ООЗТ „Приморје“ Тиват	1.122	1.215	2.337	898	972	1.870	1.173	1.095	2.268	938	876	1.814	80		
„Бокељка“ Котор	893	83	981	575	53	628	934	47	981	598	30	628	64		
„Јутопетрол“ Котор	43.848	7.620	51.468	24.116	4.191	28.307	43.848	4.249	48.097	24.116	2.337	26.453	55		
Бродоградилнице Биела	1.198	50	1.248	467	19	486	164	27	191	64	10	74	39		
УТРО „Бока“ Х. Нови	682	56	738	587	48	635	—	—	—	—	—	—	86		
„Оногонт“ Никшиќ															
Вкупно сразмерно со оштетување и зголемено за 36%				158.542	188.413	346.955				163.532	164.130	327.662			

279.

Врз оноа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СЛОБОДНАТА ЗОНА

Се прогласува Законот за условите за вршење на стопански дејности на организациите на здружен труд во Слободната зона, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година.

II бр. 75
26 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Потпретседател на
Собранието на СФРЈ,
Иван Кукоч, c. p.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СЛОБОДНАТА ЗОНА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат условите под кои се вршат стопански дејности во Слободната зона, формирана со Спогодбата за унапредување на стопанската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија (во натамошниот текст: Слободната зона), начинот на обезбедување и користење на средствата за работење на организациите на здружен труд во Слободната зона, увозот односно извозот, вложувањето на средства на странски лица во основните организации на здружен труд што вршат стопански дејности во Слободната и други форми на стопанска соработка како и се уредуваат определени прашања во областа на царината во врска со вршењето на стопански дејности на организациите на здружен труд во Слободната зона.

Член 2

Врз вршењето стопански дејности на основните организации на здружен труд и на работните единици во Слободната зона, организирани согласно со Законот за условите и начинот на организирање и регистрирање на организациите на здружен труд што вршат стопански дејности во Слободната зона, се применуваат прописите што важат за вршење на стопански дејности во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако со овој закон, со Протоколот за Слободната зона и со спогодбите што ќе се склучат помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија со кои се уредуваат определени прашања од интерес за функционирањето на Слободната зона не е поинаку определено.

Член 3

За вршењето на стопански дејности во Слободната зона основните организации на здружен труд односно работните единици ги користат девизите остварени и стекнати во согласност со одредбите на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Со девизите од став 1 на овој член, заради извршување на стопанските дејности во Слободната зона се плаќаат: опремата, суровините, репродукционите материјали и деловите за вградување и другите неопходни материјали за извршување на стопански дејности на основните организации на здружен труд, односно на работните единици, што се внесени од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно што се увезени од странство, како и услугите извршени и трошоците настанати во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство.

Член 4

Основната организација на здружен труд која извршува стопанска дејност во Слободната зона, односно основната организација на здружен труд за работната единица која извршува стопанска дејност во Слободната зона, заради организирање и вршење на стопански дејности во Слободната зона, има право да користи странски кредити без товариње на обемот на правото на задолжување во странство утврден во проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс на Југославија и единствената проекција на девизниот биланс на Југославија, под следните услови:

1) средствата на земените кредити да се користат само за извршување на стопански дејности во Слободната зона;

2) износот на земениот кредит да не ја надминува вредноста на договорените работи, утврдена со склучените договори за извршување на стопански дејности во Слободната зона;

3) отплатувањето на земените кредити да се обезбедува со наплата на вредноста на договорените работи врз основа на извршување на стопански дејности во Слободната зона.

Основната организација на здружен труд која извршува стопанска дејност во Слободната зона, односно основната организација на здружен труд за работната единица која извршува стопанска дејност во Слободната зона, е должна пред земањето на странски кредит да прибави потврда од надлежната републичка односно покраинска самоуправни интересна заедница за економски односи со странство дека се исполнети условите од став 1 на овој член.

Член 5

Ако основната организација на здружен труд со извршувањето на стопанска дејност во Слободната зона не обезбеди средства за отплатување на кредитите од член 4 на овој закон, туку отплатувањето на тие кредити го врши со други средства или ако по тие кредити се реализира гаранција на општествени правни лица, за износот на таквите плаќања се товари обемот на правото на задолжување во странство утврден во проекцијата на платнобилансната позиција на онаа република, односно на онаа автономна покраина на чијашто територија е седиштето на таа организација.

Член 6

За склучените договори за кредити од член 4 на овој закон и за користењето и отплатувањето на тие кредити, основната организација на здружен труд води посебна евиденција.

Податоците од евиденцијата од став 1 на овој член ѝ се доставуваат на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина на чијашто територија е седиштето на основната организација на здружен труд и на соодветната републичка односно покраинска самоуправни интересна заедница за економски односи со странство.

Прописи за водењето на евиденцијата од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансите.

Член 7

Средствата остварени со извршување на стопанската дејност на работна единица во Слободната зона се сметаат како девизен прилив на основната организација на здружен труд од која таа работна единица е организирана.

Член 8

За извршувањето на стопанска дејност на работната единица во Слободната зона, основната организација на здружен труд отвора девизна сметка кај соодветната овластена банка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 9

Делот на Слободната зона што се наоѓа на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: југословенски дел на Слободната зона) не се смета за царинско подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во смисла на член 2 од Царинскиот закон. На тој дел, во случаите предвидени со Протоколот за Слободната зона, се применуваат мерките на царински надзор пропишани со Царинскиот закон.

Член 10

За стоките што се внесуваат во југословенскиот дел на Слободната зона, за кои со Протоколот за Слободната зона е пропишано дека се подложни на плаќање царина, царината им се плаќа на царинските органи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако на царинските органи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, при внесувањето на определени стоки во Слободната зона, им е поднесено барање за ставање на тие стоки под царински надзор, се применуваат одредбите за царински надзор пропишани со Царинскиот закон.

Член 11

На влезовите во Слободната зона од Социјалистичка Федеративна Република Југославија царинските органи спроведуваат мерки на царински надзор и вршат влезна односно излезна контрола.

За вршењето на надзорот и контролата од став 1 на овој член се применуваат прописите со кои е регулирано преминувањето на стоки, превозни средства и лица преку царинската линија.

Член 12

Стоките што од Социјалистичка Федеративна Република Југославија се внесуваат во Слободната зона се сметаат за дефинитивно извезени и врз тие

стоки се применуваат прописите со кои се уредува извозот на стоки од Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако, на барање од заинтересираните, стоките што од Социјалистичка Федеративна Република Југославија се внесуваат во Слободната зона се стават под царински надзор, за да ја задржат својата националност, врз тие стоки не се применуваат прописите со кои се уредува привремениот извоз на стоки од Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 13

Врз увозот на стоки и услуги во Слободната зона и врз плаќањето на тој увоз со средствата од член 3 став 1 на овој закон не се применуваат прописите со кои во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се регулираат обемот и формата на увозот на стоки и услуги, како и начинот на плаќањето на тие стоки и услуги.

Член 14

Врз стоките што од Слободната зона се увезуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се применуваат прописите со кои се уредува увозот на стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако со меѓународен договор не е уредено поинаку.

Член 15

На стоките што во југословенскиот дел на Слободната зона се увезуваат заради нивно пуштање во промет на мало за потребите на исхрана на работници, а не се внесени од Социјалистичка Федеративна Република Југославија или од Република Италија, се плаќа царина според прописите што се применуваат на увозот на стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 16

Странски лица можат, за извршување на стопански дејности во Слободната зона, да вложуваат средства во основната организација на здружен труд која извршува стопанска дејност во Слободната зона, односно во основната организација на здружен труд за работната единица која извршува стопанска дејност во Слободната зона, под условите утврдени со овој закон.

Договорот за вложување средства на странски лица за извршување на дејности од став 1 на овој член може да се склучи под следните услови:

- 1) вредноста на средствата што странското лице ги вложува да не е помала од 25% од вкупната вредност на вложените средства;
- 2) вредноста на средствата што странското лице ги вложува да не е поголема од 66% од вкупната вредност на вложените средства;
- 3) вложувањето на средства на странски лица да се врши само за видот и обемот на производството за кои основната организација на здружен труд ги обезбедува средствата од член 3 став 1 на овој закон;

4) одговорноста на основната организација на здружен труд која извршува стопанска дејност во Слободната зона во која се вложуваат средствата на странски лица да не може да биде поголема од височината на средствата на основната организација на здружен труд односно од височината на средствата што основната организација на здружен

труд ги внела во работната единица што ја организираше во Слободната зона.

Договорот за вложување средства на странски лица склучен врз основа на став 2 од овој член се пријавува и евидентира во сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата, во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот.

Договорот за вложување средства на странски лица склучен спротивно на одредбите од ст. 2 и 3 на овој член е ништовен.

Член 17

Основната организација на здружен труд која извршува стопанска дејност во Слободната зона, односно основната организација на здружен труд за работната единица која извршува стопанска дејност во Слободната зона може да склучи договори со странско лице за долгорочна производна кооперација, за деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување на материјално право на технологија, под условите утврдени со овој закон.

Со договорот што се склучува според одредбата на став 1 од овој член се утврдуваат особено содржината и обемот, како и другите услови и начинот на остварување на долгорочна производна кооперација, деловно-техничка соработка и прибавување и отстапување на материјално право на технологија.

Договорите склучени врз основа на став 2 од овој член се пријавуваат и евидентираат во сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата, во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот.

Член 18

За евидентирањето извршено според чл. 16 и 17 на овој закон, сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата, во рок од 15 дена од денот на евидентирањето, го известува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина на чијашто територија се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд.

Член 19

Организацијата на здружен труд може да вложува средства во погони во Слободната зона што ги основале претпријатија од Република Италија.

Врз вложувањата од став 1 на овој член се применува Законот за вршење на стопански дејности во странство.

Член 20

Врз организациите на здружен труд што извршуваат стопанска дејност во Слободната зона не се применува Законот за вложување на средства на странски лица во домашните организации на здружен труд и Законот за долгорочна производствена кооперација, за деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување на материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на основните организации на здружен труд кои организирале работни единици за извршување на сто-

пански дејности во Слободната зона се применуваат и врз работните организации кои во својот состав немаат основни организации на здружен труд а кои организирале работни единици за извршување на стопански дејности во Слободната зона.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

280.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 122 и 127а од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година, врз основа на согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, донесува:

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ И РАМКИ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОСНОВНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО 1981 ГОДИНА

1. Називот на Резолуцијата за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80) се менува и гласи:

„РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ВО 1981 ГОДИНА“

2. Во точка 3 се вршат следните измени и дополненија:

1) По став 2 се додава нов став, кој гласи:

„Со мерките на економската политика ќе се поттикнува зголемување на производството наменето за извоз, намалување на заостанувањето на производството на сировини и репродукциони материјали во однос на преработувачките капацитети и намалување на структурните неусогласености во преработувачката индустрија и во одделните економско-технолошки целини.“

2) Во став 4 на крајот на одредбата 1) се додаваат два нови става, кои гласат:

„Најдоцна до 30 јуни 1981 година ќе се донесе, врз основа на самоуправни усогласените енергетски биланси по републиките и автономните покраини, енергетски биланс на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година. Поаѓајќи од петродишниот енергетски биланс на Југославија, Сојузниот извршен совет, со согласност од извршните совети на

собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе го утврди енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година, најдоцна до 20 декември 1981 година.“

Најдоцна до крајот на 1981 година ќе се склучи договор за концепцијата на долгорочниот развој на енергетиката во рамките на долгорочната политика на развојот на Југославија и посебен договор за развојот и примената на нуклеарната енергија во енергетиката до 2000. година.“

3) По одредбата 2) се додава одредба 2а), која гласи:

„2а) да се преземат мерки за забрзување на изградбата на југословенската мрежа за пренос и трансформација на електрична енергија и на капацитетите за секундарна преработка на нафта;“.

4) Во одредбата 3) во првата реченица по зборовите: „потребите на петрохемијата од суров бензин“ се брише запирката и се додаваат зборовите: „и извозот врз основа на постојните договори за заедничко вложување.“.

5) Став 5 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Заинтересираните самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници треба до 30 јуни 1981 година да склучат посебен договор за истражувањето на енергетските извори и користењето на новите видови енергија и за повеќенаменското користење на јагленот, со кој ќе се утврдат и изворите на средствата за финансирањето на тие истражувања.“

До крајот на јуни 1981 година ќе се склучи посебен договор со кој ќе се разработи заедничката политика на програмата за истражување на минералните и други сировини и ќе се утврдат обврските на учесниците на договорот за остварувањето на таа политика.“

6) Досегашните ст. 3 до 7 стануваат ст. 4 до 9.

3. Во точка 4 се вршат следните измени и дополненија:

1) По став 1 се додава нов став кој гласи:

„Со посебни мерки на општествено-политичките заедници, на Југословенската народна армија и на самоуправните организации и заедници ќе се стимулира развојот на добиточното производство на индивидуалните земјоделски имоти преку договарање на производството и испораките, снабдување со репродукциони материјали, набавка на основно стадо и опрема, како и со изградба на објекти во сточарството, при што треба поинтензивно да се користат површините во ридско-планинските подрачја.“

2) По став 3 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Републиките и автономните покраини, врз основа на меѓусебно усогласени ставови за развојот на самоуправните организации и на заедниците од областа на производството на храна и на другите заинтересирани организации и заедници, до 30 јуни 1981 година ќе ги утврдат, врз основа на единствена методологија, своите биланси на потребите, потрошувачката и можностите на сопственото производство, на увозот и извозот, како и на потребите од резерви на основни земјоделски и прехранбени производи, за периодот од 1981 до 1985 година, а врз основа на нив ќе се донесат биланси на ниво на федерацијата, како основа за самоуправни спогодување и склучување на договори за производство и испорака на домашниот пазар и за извоз.“

Врз основа на билансите на републиките и на автономните покраини, на ниво на федерацијата ќе се донесат усогласени биланси на производството и на домашните потреби, на увозот и извозот, вклучувајќи ги и стоконите резерви на ниво на федерацијата за основните земјоделски и прехранбени производи, и тоа: пченица, брашно, пченка, ориз, шеќерна репка, шеќер, сончоглед, соја, маслодајна репка масло за јадење, тутун, говеда, свињи и овци, говедско, свинско и овчо месо и волна.

Билансите на ниво на федерацијата ќе се донесат најдоцна 30 дена од донесувањето на билансите во републиките и во автономните покраини.

До крајот на 1981 година ќе се донесе договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустрискиот комплекс утврден со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година.“

3) Втората реченица на став 8 станува нов став.

4) Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4, ст. 4 до 8 стануваат ст. 9 до 13, ст. 9 до 11 стануваат ст. 15 до 17.

4. Во точка 5 став 1 на крајот на првата реченица наместо точка се става записка и се додаваат зборовите: „како и побрз развој на интегралниот транспорт. Ќе се создаваат услови за зголемување на ефикасноста и безбедноста на сообраќајот.“

5. Во точка 9 став 1 на почетокот на реченицата се брише зборот: „општествен“.

6. Во точка 10 во последниот став текстот пред зборовите: „потребниот обем“ се заменуваат со следниот текст: „До крајот на првото полугодие на 1981 година ќе се склучи договор на федерацијата, републиките и автономните покраини со кој ќе се обезбедат трајни и стабилни извори за финансирање на стоконите резерви и изградба на складишен простор. Во овој рок ќе се донесе програма на стоконите резерви за периодот од 1981 до 1985 година и, во согласност со тоа, ќе се утврди“.

7. Во точка 11 се вршат следните измени и дополненија:

1) По став 1 се додава нов став, кој гласи:

„Имајќи го предвид исклучително високиот растеж на цените во почетокот на годината, растројството на односите во примарната распределба предизвикани со таквиот растеж на цените, неповолното влијание на растежот на цените врз животиот стандард и врз конкурентската способност на стопанството во 1981 година ќе се преземат мерки што ќе ги запрат неповолните движења на цените што отстапуваат од утврдената политика на економската стабилизација.“

2) Во став 2 по првата реченица се додава следниот текст:

„Ќе се забрза спроведувањето на Законот и создавањето на институционални услови за негова доследна примена. До крајот на првото полугодие на 1981 година ќе се конституираат заедници за работи на цените во сите републики и автономни покраини, како и други заедници за работи на цените.“

3) Во став 3 по третата реченица се додава следниот текст:

„До крајот на првото полугодие на 1981 година ќе се определат производите и услугите за кои е задолжително да се поведе постапка за самоуправни спогодување и општествено договарање за цените на ниво на федерацијата.“

4) На крајот на став 4 се додава следниот текст:

„Промени на цените на одделни производи и услуги ќе се вршат во согласност со основните определувања, на начин и во рокови што се утврдени во Договорот за спроведување на политиката на цените во 1981 година.“

8. Во точка 12 се вршат следните измени и дополненија:

1) во став 3 на крајот на одредбата 8) се додава следната реченица: „Федерацијата, во договор со републиките и автономните покраини, ќе презема мерки и активности за поттикнување на зголемувањето на вкупниот извоз и за остварување на негова соодветна регионална структура.“

2) Во став 3 по одредбата 9) се додава одредба 10) која гласи:

„10) Во рамките на системските решенија и на материјалните можности, ќе се обезбедува селективен и навремен увоз на суровини и репродукциони материјали заради зголемување на производството за извоз и на производството што е суштествено за основната снабденост на домашниот пазар.“

3) По став 11 се додава нов став, кој гласи:

„Во текот на 1981 година со измени и дополненија на Законот ќе се разработат и утврдат целосни механизми на долгорочната производна кооперација и на деловно-техничката соработка врз долгорочна основа заради зголемување на извозот, од овие форми на соработка со странство.“

4) На почетокот на став 15 се бришат зборовите: „Ќе разработи“ и се додаваат зборовите: „До крајот на првото полугодие на 1981 година, со измени на законот, ќе се утврди“, а на крајот на овој став се додава реченицата: „Во спроведувањето на царинската политика ќе се води сметка за увозот на опремата што не се произведува во земјата за договорениот развој на дејностите од посебно значење за вкупниот развој на земјата.“

5) По став 22 се додава нов став, кој гласи:

„Во текот на 1981 година ќе се разгледа примената и потребата од доградба на определени решенија на системот во областа на економските односи со странство. Во рамките на тоа, а поаѓајќи од обврските утврдени во договорите за основите на Општествениот план на Југославија и во Општествениот план на Југославија, ќе се проучи функционирањето, начинот на утврдување и следење на остварувањето на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствениот платен и единствениот девизен биланс на Југославија, при што ќе се проучи и оцени можноста покрај планирањето и следењето на економските односи со странство врз основа на физичките текови да се изврши и планирање и следење на девизните текови, функционирањето на девизниот пазар во услови на дефицит на платниот биланс на Југославија, начинот на обезбедување девизни средства за финансирање на функциите и обврските на федерацијата и други прашања на функционирањето на системот во оваа област. Врз основа на тоа, ќе се донесат соодветни решенија што, по можност би се применувале во текот на 1981 година, а најдоцна до 1 јануари 1982 година.“

6) Досегашните ст. 12 до 22 стануваат ст. 13 до 23.

9. Во точка 13 се вршат следните измени и дополненија:

1) На крајот на став 2 се додаваат зборовите: „и пласманите за кредитирање на подготовките на производството на стоки и услуги за извоз и на извозот.“

2) По став 7 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Врз основа на договор на федерацијата, републиките и автономните покраини ќе се обезбедат постабилни извори на средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови, технологија и изведување инвестициони работи во странство на кредит, поаѓајќи од договорот за основите на Општествениот план на Југославија и за политиката на развојот на економските односи со странство во периодот од 1981 до 1985 година.“

Сојузниот извршен совет до крајот на првото полугодие на 1981 година ќе го разработи и утврди, врз долгорочни основи, начинот за стабилно обезбедување на средства за кредитирање на извозот на инвестициона опрема, бродови, технологија и инвестициони работи во странство.“

3) Став 8 се менува и гласи:

„Федерацијата, републиките и автономните покраини ќе иницираат во првото полугодие на 1981 година со самоуправни спогодба на банките да се обезбедат, врз потрајна основа, средства за кредитирање на пласманот на опрема, бродови и шински возила во земјата, со насочување на соодветен дел од кредитниот потенцијал на банките, кој што може да се користи за долгорочни пласмани.“

4) Досегашните ст. 8 до 23 стануваат ст. 10 до 25

10. Во точка 16 се вршат следните измени и дополненија:

1) По став 1 се додава нов став кој гласи:

„Организациите на здружен труд и банките треба со самоуправните спогодби да насочат најголем дел од средствата за развој на производството на дефицитарни сировини, енергија, основни земјоделско-прехранбени производи, дејностите што постигнуваат позначителни резултати во извозот, намалувањето на увозот и решавањето на платнобилансните проблеми на земјата, производство на опрема и постројки со кои се обезбедува поголемо техничко-технолошко ниво на стопанството и развој на магистралните сообраќајници и на интегралниот транспорт.“

2) По одредбата 6) се додаваат одредбите 7) и 8) кои гласат:

„7) проширувањето и изградбата на капацитети, особено преработувачки, ќе се врши во согласност со можностите за обезбедување на енергија, сировини и репродукциони материјали, првенствено со здружување на труд и средства врз основите на остварувањето на заеднички доход;

8) со рационално вложување во обртни средства ќе се обезбеди одржување на нормалното ниво на залихите и нивна поадекватна структура.“

3) Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 3 до 7.

11. Во точка 17 се вршат следните измени и дополненија:

1) Во став 2 по зборовите: „растежот на просечните“ се додава зборот: „номинални“.

2) На крајот на став 5 се додава реченицата: „До крајот на 1981 година ќе се склучи договор на републиките и на автономните покраини за усогласување на системот и политиката на даноците и другите давачки заради поцелосно остварување на заедничките цели и на стабилизационата политика.“

12. Во точка 19 став 4 по зборот: „утврди“ се додава зборот: „услови“.

13. Во точка 21 став 2 во втората реченица, по зборовите: „Ќе се разработи“ се додаваат зборовите: „во првото полугодие на 1981 година“.

14. Во точка 23 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Поаѓајќи од начелото на континуитет на планирањето, Сојузниот извршен совет во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и со други учесници во договорите за основите на Планот и на Општествениот план на Југославија, ќе утврди посебна програма за извршување на обврските и задачите од договорите за основите на Планот и на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година. Со таа програма, што ќе се донесе до 30 јуни 1981 година, ќе се утврдат, покрај другото, и активностите врз примената на системските решенија, усогласувањето на односите во цените, зголемувањето на мотивираноста на здружениот труд за подобро стопанисување и проверувањето и усогласувањето на основните показатели и пропорции на Планот. Навреме ќе се поведува иницијатива, ќе се предлагаат и преземаат мерки за извршување на задачите во утврдените рокови и за тоа ќе се известува Собранието на СФРЈ. Заради што поуспешно остварување на заедничките интереси и задачи ќе се иницира и поттикнува самоуправни спогодување во рамките на соседните делови на здружениот труд и основање на заедници за планска и деловна соработка во рамките на технолошките и доходовно поврзните репродукциони целини.“

Конкретните обврски во рамките на предвидените квантификации во делот за производната ориентација и за структурните промени, Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе ги утврдат до крајот на 1981 година преку и врз основа на соодветни самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници за периодот од 1981 до 1985 година.“

Собрание на СФРЈ

АС бр. 395
26 мај 1981 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,

Иван Кукоч, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Зоран Колич, с.р.

281.

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 8 став 1 од Законот за средствата за отстранување на последиците на катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1981 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Обврските на републиките и на автономните покраини за 1981 година, утврдени со чл. 4 и 5 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, се утврдуваат во следните износи:

1) средства без обврска за враќање:

	Динари
— СР Босна и Херцеговина	703.562.131
— СР Македонија	318.010.083
— СР Словенија	924.762.066
— СР Србија	1.355.342.090
— СР Хрватска	1.482.546.123
— СР Црна Гора	96.247.300
— САП Војводина	625.326.022
— САП Косово	122.701.236

2) во вид на кредит:

	Динари
— СР Босна и Херцеговина	349.988.593
— СР Македонија	158.194.845
— СР Словенија	460.025.008
— СР Србија	674.218.027
— СР Хрватска	737.495.965
— СР Црна Гора	47.878.449
— САП Војводина	311.069.862
— САП Косово	61.038.010

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 385
26 мај 1981 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,

Иван Кукоч, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,

Зоран Полич, с.р.

282.

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 2 став 3 и член 8 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1981 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Средствата утврдени со член 4 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што ги погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, за 1981 година се намалуваат за 50,502.949,23 динари по основа на ефектите на ослободувањето од плаќање царина и други увозни давачки за опрема и репродукциони материјали што се увезени во 1979 и 1980 година за потребите на обновата и изградбата на постраданото подрачје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 386
26 мај 1981 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,

Иван Кукоч, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с.р.

283.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 22 април 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува дипл. инж. Марко Булц, претседавач на Делегацијата на Собранието на СР Словенија во Соборот на републиките и покраините

на Собранието на СФРЈ и член на Одборот за Наследата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр.402
26 мај 1981 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Иван Кукоц, с. р.

Претседател
на Соборот на ре-
публиките и по-
краините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

284.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 22 април 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се именува Михаило Звицер, претседател на Претседателството на Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово и член на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“.

II

Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ го сочинуваат следните членови што ги избраа собранијата на републиките односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1. Алија Кучукалиќ, академски вајар од Сараево;

2. Миливоје Унковик, академски сликар од Сараево;

од Социјалистичка Република Македонија:

1. Боро Митриќевски, академски вајар;

2. Пеце Видимче, академски сликар;

од Социјалистичка Република Словенија:

1. Андреј Јемец, академски сликар, декан на Академијата за ликовна уметност во Љубљана;

2. Петер Кречич, историчар на уметноста, управник на Музејот на архитектурата во Љубљана; од Социјалистичка Република Србија;

1. Јефта Јефтовик, директор на Народниот музеј во Белград;

2. Божа Продановиќ, академски сликар; од Социјалистичка Република Хрватска;

1. Божо Бек, музејски советник во Галериите на град Загреб;

2. Стипе Сикирица, академски вајар и професор на Академијата за ликовни уметности во Загреб;

од Социјалистичка Република Црна Гора:

1. Слободан Ѓуриќ, академски сликар, претседател на Здружението на ликовните уметници на Црна Гора;

2. Ѓорѓие Правилоник, академски сликар од Херцег Нови;

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

Габор Силаги, ликовен уметник од Суботича; од Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

Михаило Звицер, претседател на Претседателството на Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 403
26 мај 1981 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,

Иван Кукоц, с. р.

Претседател
на Соборот на ре-
публиките и по-
краините,

Претседател
на Сојузниот собор,

Зоран Полич, с. р. Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

285.

Врз основа на член 83 став 1 точка 8, во врска со член 93 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работи на цените, на 4 седница одржана на 3 март 1981 година, донесе

СТАТУТ

НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се уредуваат: внатрешната организација на Сојузната заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Сојузната заедница), меѓусебните односи на Советот на Сојузната заедница, претседателот на Сојузната заедница, секретарот на Сојузната заедница и Работната заедница на Сојузната заедница и органите на управување со Работната заедница на Сојузната заедница; се утврдуваат актите што ги донесува Советот на Сојузната заедница и самоуправните општи акти што ги донесуваат органите на управување со Работната

заедница, во согласност со Советот на Сојузната заедница, како и други прашања што се од значење за работата на Сојузната заедница.

Член 2

Сојузната заедница е општествено-правно лице со права, должности и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, сојузниот закон, Самоуправната спогодба за основање на Сојузната заедница за работи на цените и овој статут.

Седиштето на Сојузната заедница е во Белград.

Член 3

Сојузната заедница има печат, штембил и челичен жиг.

На печатот на Сојузната заедница се наоѓа називот: Сојузна заедница за работи на цените и жгб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

На штембилот на Сојузната заедница се наоѓа називот: Сојузна заедница за работите на цените.

Називите на печатот и на штембилот се испишани на јазиците на народите на Југославија.

Видот, формата и димензиите на печатот, на штембилот и на жигот ги определува Советот на Сојузната заедница.

Член 4

Сојузната заедница ги врши задачите и работите во областа на цените на производите и услугите од надлежноста на федерацијата, утврдени со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, со друг сојузен закон, со Општествениот договор за Сојузната заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Општествениот договор) и со Самоуправната спогодба за основање на Сојузната заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Самоуправната спогодба).

Сојузната заедница во својата работа е самостојна и работи врз основа на сојузните закони и други прописи. Општествениот договор и Самоуправната спогодба, овој статут и други акти што ги донела, како и самоуправните спгодби и општествените договори што ги склучила или кон кои пристапила, и е одговорна, во рамките на своите права и должности, за нивното извршување односно применување.

Член 5

Надзор над работата на Сојузната заедница, освен надзорот во поглед на јавните овластувања утврдени со сојузен закон, остваруваат основачите на Сојузната заедница преку своите делегати во Советот на Сојузната заедница, со разгледување на извештаи за работата на Сојузната заедница и известувања за проблемите што се јавуваат во работата на Сојузната заедница, како и на друг подобен начин.

Член 6

Во вршењето на задачите и работите од својот делокруг, Сојузната заедница соработува со републичките и покраинските заедници за работи на цените, со органите и организациите на федерацијата, со општествено-политичките и општествените организации и со други самоуправни организации и заедници, со Стопанската комора на Југославија, како и со научните и други специјализирани организации.

За остварувањето на оваа соработка се грижат, во рамките на своите надлежности, претседателот на Советот на Сојузната заедница и претседателот на Сојузната заедница.

Член 7

Сојузната заедница ги известува учесниците на Општествениот договор и на Самоуправната спогодба, органите и организациите на федерацијата, општествено-политичките организации и организациите потрошувачи за појавите и забележувањата во развојот на општествено-економските односи што ги уочува во извршувањето на задачите и работите од својот делокруг и предлага односно презема мерки за чие предлагање односно преземање е овластена.

Сојузната заедница е должна редовно и навремено вистинито и целосно да ги известува учесниците на Општествениот договор и на Самоуправната спогодба за својата работа и работење, како и за проблемите што се јавуваат во вршењето на задачите и работите, а посебно за сите заклучоци, одлуки и други акти на своите органи што се од интерес за учесниците на Општествениот договор и на Самоуправната спогодба.

Член 8

Заради остварување на начелото на јавност во работата, органите на Сојузната заедница се должни преку средствата за јавно информирање да ја известуваат јавноста за прашањата од својот делокруг, како и за мерките за нивното решавање, што се од интерес за работните луѓе и граѓаните.

Советот на Сојузната заедница донесува посебна одлука со која се утврдуваат видови на информациите податоци и документи што се сметаат за деловна или друга тајна или што од други причини не можат да се објавуваат.

Член 9

Сојузната заедница донесува годишна програма за работа. Со годишната програма за работа се утврдуваат основните задачи и работи од делокругот на Сојузната заедница.

Врз основа на годишната програма за работа од став 1 на овај член Сојузната заедница утврдува тримесечни планови на работата во кои поблиску се разработуваат задачите и работите, се утврдуваат носителите и роковите за извршување.

Сојузната заедница е должна, пред донесувањето на програмата за работа, да побара мислење од учесниците на Општествениот договор и на Самоуправната спогодба.

Програмата за работа и плановите на работата на Сојузната заедница ги предлага и нивното извршување го следи претседателот на Сојузната заедница.

II. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 10

Внатрешната организација на Сојузната заедница се утврдува така што со неа се обезбедува навремено, економично, успешно и целесобразно извршување на задачите и работите заради кои е основана Сојузната заедница.

Организацијата на Сојузната заедница се утврдува во согласност со законот, Општествениот договор и Самоуправната спогодба.

Член 11

- Органи на Сојузната заедница се:
- Советот на Сојузната заедница;
 - претседателот на Сојузната заедница.
- Сојузната заедница има секретар.

1. Совет на Сојузната заедница

Член 12

Советот на Сојузната заедница во натамошниот текст: Советот) има 43 членови.

Сојузниот извршен совет во Советот именува и разрешува 7 членови од редот на своите членови и од редот на функционерите кои раководат со работата на сојузните органи на управата односно на сојузните организации.

Стопанската комора на Југославија и другите општи здруженија делегираат во Советот 25 членови.

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Организацијата на потрошувачите на ниво на Федерацијата, извршните совети на собранјата на републиките и извршните совети на собранјата на автономните покраини делегираат во Советот по еден член.

Учесниците на Општествениот договор го утврдуваат начинот на изборот, на именувањето и траењето на мандатот за својот член на Советот, кого што го именуваат односно делегираат.

Член 13

Покрај задачите и работите од член 83 на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, како и другите задачи и работи предвидени со сојузен закон, Советот:

— донесува општи акти, поединечни акти, заклучоци и препораки;

— склучува самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во Работната заедница на Сојузната заедница и Сојузната заедница, на предлог од претседателот на Сојузната заедница;

— дава согласност на самоуправниот општ акт за организацијата и работата и за систематизацијата на задачите и работите во Работната заедница на Сојузната заедница;

— ги именува раководните работници — секретари во Сојузната заедница, во согласност со Општествениот договор за кадровската политика во Федерацијата, на време од четири години;

— го утврдува личниот доход и другите примања за претседателот и на секретарот на Сојузната заедница и на раководните работници — секретари во Сојузната заедница;

— донесува одлуки и дава насоки во врска со општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— донесува други акти од значење за работата на Сојузната заедница.

Член 14

Советот избира претседател на Советот од редот на своите членови.

Мандатот на претседателот на Советот трае ед-на година.

Член 15

Советот е самостоен во својата работа.

Одлуките од својот делокруг Советот ги донесува на седница.

Седниците на Советот се одржуваат по потреба, односно во случаите предвидени со сојузен закон.

Одлуките на Советот, по правило, се донесуваат со јавно гласање на членовите на Советот.

Седниците на Советот се јавни.

Во интерес на општонародната одбрана, општествената самозаштита, зачувувањето на деловна или друга тајна, како и заради одбегнување на прерани-те информации што би можеле да предизвикаат не-

мир на пазарот и вознемирување на јавноста, Со-ветот може да одлучи јавноста да се исклучи од одделна седница или од дел на седница на Советот.

Член 16

Седница на Советот свикува и со неа претседа-ва претседателот на Советот.

Ако претседателот на Советот е отсутен или спречен, седница на Советот свикува и со неа прет-седава членот на Советот кого што ќе го определи претседателот на Советот.

Член 17

Седница на Советот може да се одржи ако се присутни повеќе од половината членови на Со-ветот.

Услов за одржување седница на Советот, исто така, е на седницата да присуствуваат повеќе од половината делегати на Стопанската комора на Ју-гославија и на другите општи здруженија.

Член 18

За работата на седницата на Советот се води записник.

Член 19

Советот донесува деловник за својата работа.

Со деловникот од став 1 на овој член поблиску се регулираат начинот на работа на Советот и на неговите работни тела, а особено подготвувањето и свикувањето на седници, текот и начинот на водењето на седниците, начинот на одлучување, водењето и составувањето на записници, како и други прашања од значење за работата на Советот.

РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ

Одбори и други работни тела на Советот

Член 20

Работните тела на Советот се формираат заради разгледување на одделни прашања од делокругот на Советот, како и за давање мислења и предлози за тие прашања, заради што поефикасно извршува-ње на задачите и работите од делокругот на Со-ветот.

Прашањата од делокругот на Советот се раз-гледуваат во рамките на делокругот на работните тела на Советот, утврден со овој статут.

Член 21

Советот формира работни тела како постојани или повремени.

Постојани работни тела се одборите на Советот за работи на цените.

Повремени работни тела се комисиите, работни-те групи и др.

Член 22

Во извршувањето на задачите и работите од сво-јот делокруг работните тела на Советот меѓусебно со-работуваат и ја усогласуваат својата работа за пра-шањата што се во делокругот на повеќе работни тела, односно што се од поширок интерес за извршување на задачите и работите на Сојузната заедница.

Член 23

Се формираат шест одбори на Советот за рабо-ти на цените (во натамошниот текст: одбори на Советот), и тоа:

— Одбор за металургија и преработка на ме-тали;

— Одбор за енергетика, хемија и гума;

— Одбор за производство и преработка на други индустриски производи;

— Одбор за земјоделство и преработка;

— Одбор за услуги и промет;

— Одбор за следење и анализа на цените, за примена на системот на цените и за примарна распределба.

Советот може да формира и други одбори како постојани работни тела на Советот.

Член 24

Членовите на одборите на Советот ги именува Советот од редот на своите членови, на претставниците на потписниците на Самоуправната спогодба кои немаат свој делетат во Советот, на претставниците на организираниите потрошувачи, како и на претставниците на други самоуправни организации и заедници.

Претседателот на одборот на Советот го именува Советот од редот на своите членови. Мандатот на претседателот трае една година.

Секретарот на одборот на Советот го именува Советот на предлог од претседателот на Сојузната заедница.

Одборите на Советот имаат пет до 11 членови, а конкретниот број на членовите за одделен одбор на Советот го утврдува Советот.

Член 25

Одборите на Советот ги следат движењата и односите на цените на производите и услугите од надлежноста на федерацијата и, во врска со тоа, подготвуваат и му предлагаат на Советот соодветни мерки и активности.

Во рамките на својот делокруг, одборите на Советот ги следат и разгледуваат и движењата и односите на цените во целина, без оглед на тоа во чија се надлежност и заради тоа остваруваат соработка со соодветните работни тела на републичките и покраинските заедници за работи на цените.

Член 26

Во извршување на своите задачи и работи, одборите на Советот ги разгледуваат предлозите и другите материјали, во врска со:

— предлозите на мерки на економската политика и влијанието на тие мерки врз пазарните услови во кои се формираат цените;

— начинот на применување на критериумите при формирањето на цените;

— предлозите за пропишување на мерки за непосредна контрола на цените во случаите кога со мерките на економската политика не може да се обезбеди стабилност на пазарот;

— предлозите за измени на подзаконските акти, на самоуправните спогодби, односно општествените договори за цените;

— предлозите за поведување постапка за самоуправно спогодување односно општествено договарање за цените во случаите кога стабилноста на пазарот за остварување на општествениот план или други посебни општествени интереси бараат спогодбено односно договорно уредување на цените.

Одборите на Советот му даваат предлози на Советот за оцена на степенот на остварената соработка на Сојузната заедница со републичките и покраинските заедници за работи на цените, со организациите и организациите на федерацијата, со општествено-политичките организации, со организациите на здружен труд, со општите здруженија и со стопанските комори и му предлагаат соодветни мерки.

Член 27

Одборот на Советот за следење и анализа на цените, за примена на системот на цените и за примарна распределба врз основа на следењето, согледувањето и анализата на Работната заедница, ги разгледува:

— информациите и анализите на текуштото и долгорочното движење на цените што се однесуваат на сите видови цени;

— влијанието на мерките на економската политика врз движењето на цените;

— влијанието на светските цени врз движењето на домашните цени;

— утврдувањето на текуштата политика на цените и следењето на нејзиното спроведување;

— основите за утврдување на долгорочната политика на цените;

— примената на системот на цените и предлозите за негово усовршување;

— влијанието, на примарната распределба врз економската положба на одделни дејности на стопанството, меѓусебните односи на домашните цени и паритетните односи на домашните и странските цени.

Член 28

Составот и задачите на повремените работни тела се определуваат со одлуката на Советот со која се формира работното тело. Задачите, покрај другото, го опфаќаат проучувањето на определени прашања, утврдувањето на фактите и давањето на предлози или мислења.

Член 29

Врз работата на работните тела на Советот се применуваат одредбите на деловникот за работа на Советот, што се однесуваат на работата на работните тела на Советот.

2. Претседател на Сојузната заедница

Член 30

Претседателот на Сојузната заедница ја претставува, застапува и потпишува Сојузната заедница и е одговорен за законитоста на работата на Сојузната заедница.

Член 31

Претседателот на Сојузната заедница го избира и разрешува Советот, во согласност со Сојузниот извршен совет, на четири години, а може да биде избран на истата должност најмногу двапати едно-подруго.

Член 32

Претседателот на Сојузната заедница се грижи за спроведувањето на одлуките, заклучоците и другите акти на Советот, за остварувањето на соработка со републичките и покраинските заедници за работи на цените и со органите и организациите на федерацијата, како и со општествено-политичките организации и други самоуправни организации и заедници.

Претседателот на Сојузната заедница се грижи работата на Сојузната заедница да биде во согласност со интересите на здружениот труд и со заедничките и општите општествени интереси.

Член 33

Претседателот на Сојузната заедница ги врши задачите и работите утврдени со член 88 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

Покрај задачите и работите од став 1 на овој член претседателот на Сојузната заедница:

— формира работни групи заради разгледување и проучување на определени прашања;

— врши задачи и работи и презема дејствија во спроведувањето на подготовките за општонародната одбрана и општествената самозаштита, во согласност со сојузниот закон и со овој статут;

— врши и други задачи и работи од својот делокруг што се од значење за работата на Сојузната заедница.

Член 34

На претседателот на Сојузната заедница во неговата работа му помагаат раководните работници — секретари во Сојузната заедница.

Секретарите во Сојузната заедница за својата работа и за работата на секторите со кои раководат му одговараат на Советот, на претседателот на Сојузната заедница и на органите на Работната заедница на Сојузната заедница.

Во извршувањето на своите задачи тие се должни меѓусебно да соработуваат и да обезбедуваат заедничка работа во вршењето на задачите и работите на Сојузната заедница.

Член 35

Претседателот на Сојузната заедница, во случај на негова отсутност или спреченост, го заменува лицето што ќе го определи Советот.

Член 36

Претседателот на Сојузната заедница, во рамките на своите овластувања, може да им даде овластување и на други лица да ја претставуваат односно застапуваат Сојузната заедница.

Овластувањето од став 1 на овој член, по право, се дава во форма на пишуван акт, со кој се утврдува обемот и содржината на овластувањето, односно правата и должностите на овластеното лице.

Член 37

Во Сојузната заедница постои колегиум како советодавно тело на претседателот на Сојузната заедница за вршење на задачите и работите од делокругот на Сојузната заедница.

Колегиумот го сочинуваат: претседателот на Сојузната заедница, секретарот на Сојузната заедница и секретарите во Сојузната заедница.

Во работата на колегиумот можат, по покана, да учествуваат и одделни работници од Работната заедница.

Начинот на работата на колегиумот се утврдува со деловник што го донесува претседателот на Сојузната заедница.

3. Секретар на Сојузната заедница

Член 38

Секретарот на Сојузната заедница го именува и разрешува Советот, на период од четири години, со тоа што на истата должност може да биде повторно именуван само уште еднаш.

Член 39

Секретарот на Сојузната заедница му помага на претседателот на Сојузната заедница во вршењето на задачите и работите од неговиот делокруг и во спроведувањето на одлуките и заклучоците на Советот.

Член 40

Секретарот на Сојузната заедница ја застапува Сојузната заедница во имотните и други празни односи.

Секретарот на Сојузната заедница е наредбодател за извршувањето на финансискиот план на Сојузната заедница.

Член 41

Секретарот на Сојузната заедница е раководител на Работната заедница на Сојузната заедница, која ја организира и усогласува работата на Работната заедница, се грижи за вршењето на задачите и работите што ги вршат работниците во Работната заедница и ги извршува одлуките на органите на Сојузната заедница што се однесуваат на Работната заедница и одлуките на органите на Работната заедница на Сојузната заедница.

Работна заедница на Сојузната заедница

Член 42

Во Сојузната заедница се формира Работна заедница.

Член 43

Сите работници на работа во Сојузната заедница претставуваат една Работна заедница.

Член 44

Претседателот на Сојузната заедница, секретарот на Сојузната заедница и секретарите во Сојузната заедница ги остваруваат своите самоуправни права во Работната заедница на Сојузната заедница, освен правата за кои законот предвидува да ги остваруваат на друг начин.

Член 45

Работниците во Работната заедница вршат управни, стручни, аналитички, правни, административни, истражувачки, помошни и слични работи, со согласност со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности.

Член 46

Со Правилникот за организацијата и работата на Работната заедница се утврдуваат организационите единици на Работната заедница и нивниот делокруг, начинот на раководењето, начинот на работата во извршувањето на задачите и работите, како и правата, обврските и одговорностите на работниците во вршењето на работите и задачите.

Со Правилникот за систематизацијата на задачите и работите се утврдуваат називите и распоредот на задачите и работите по организациони единици, описот на работите и задачите за секој работник, условите потребни за работа на односните работи и задачи, вкупниот број на работници и бројот на приправници потребни за вршење на работите и задачите.

Член 47

Како организациони единици во работната заедница се формираат шест сектори и две одделенија, и тоа.

— Сектор за металургија и преработка на метали;

— Сектор за енергетика, хемија и гума;

— Сектор за производство и преработка на други индустриски производи;

— Сектор за земјоделство и преработка;

— Сектор за услуги и промет;

— Сектор за следење и анализа на цените, за примена на системот на цените и за примарна распределба;

- Одделение за правни работи;
- Одделение за организационо-кадровски и општи работи.

Член 48

Во Работната заедница се поттикнува и се развива соработката и тимската работа на работниците внатре во секторот и одделението, како и на работниците од другите сектори и одделенија.

За секоја конкретна работа во секторот, раководителот на секторот определува раководител кој раководи со тие работи и, заедно со работниците што ги вршат тие работи, одговара за работите пред раководителот на секторот односно одделението.

Член 49

За извршувањето на одделни посложени работи и задачи, во Работната заедница можат да се формираат постојани или повремени работни групи и други работни тела што се составени од работници во Работната заедница и од надворешни соработници.

Постојаните или повремени работни тела за вршење на одделни посложени задачи и работи ги формира секретарот на Сојузната заедница и ги определува нивните раководители.

Определениот раководител на постојано или на повремено работно тело го утврдува планот на работата, организацијата и другите работи и задачи за работа на тоа работно тело.

Член 50

Работниците во Работната заедница ги остваруваат своите самоуправни права, должности и одговорности согласно со самоуправните општи акти на Работната заедница, во согласност со законот.

Член 51

Работната заедница, во согласност со законот и со Самоуправната спогодба склучена со Сојузната заедница, донесува самоуправни спогодба за здружување на трудот на работниците во Работната заедница, статут на Работната заедница и други самоуправни општи акти.

Член 52

Работниците во Работната заедница го стекнуваат доходот на Работната заедница на начинот утврден со Законот и со Самоуправната спогодба.

Работниците во Работната заедница непосредно стекнуваат доход во Работната заедница со слободна размена на трудот со Сојузната заедница, од приходите што таа ги стекнува по основ на средствата од буџетот за вршењето на задачите и работите и од надоместите за вршењето на услуги, во согласност со Самоуправната спогодба.

Работниците во Работната заедница, во рамките на доходот на Работната заедница, стекнуваат средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка, во согласност со начелото на распределба според трудот и со општествено-утврдените основи на распределбата што важат за организациите на здружен труд.

Член 53

Доходот на Работната заедница работниците го распоредуваат на средства за лични доходи и на средства за заедничка потрошувачка, во согласност со одредбите на законот, Општествениот договор, Самоуправната спогодба, овој статут и самоуправните општи акти.

Утврдувањето и распоредувањето на средствата од став 1 на овој член се врши со финансискиот план, а конечна пресметка и распределба со завршната сметка.

Член 54

Донесувањето на финансискиот план и на завршната сметка на Работната заедница се уредува со статутот на Работната заедница.

Член 55

Основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка ги утврдуваат работниците во Работната заедница со самоуправен општ акт, во согласност со начелото на распределба според трудот.

III. МЕГУСЕБНИ ОДНОСИ НА СОВЕТОТ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА, СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА И НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА И ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 56

Во остварувањето на своите функции, Советот може да бара од претседателот на Сојузната заедница со повремени извештаји за работата, со поднесување на информации, анализи или на друг подобен начин да го известува Советот за работата на Сојузната заедница.

Претседателот на Сојузната заедница го утврдува предлогот на извештајот за работата на Сојузната заедница кој содржи податоци за извршувањето на задачите и работите од делокругот на Сојузната заедница, а особено за:

- извршувањето на годишната програма за работа;
- извршувањето на планот на работата на Работната заедница;
- извршувањето на задачите и работите што ѝ ги доверил Советот;
- организационата, кадровската и техничката оспособеност на Работната заедница на Сојузната заедница;
- други прашања што се од посебно значење или интерес за работата на Сојузната заедница и на Работната заедница.

Член 57

По повод разгледувањето на извештајот на Сојузната заедница од член 56 на овој статут, Советот заема ставови за прашањата на кои се однесува извештајот, како и за мерките што треба да се преземат за решавање на тие прашања и за тоа донесува заклучоци.

Член 58

Претседателот на Сојузната заедница го обезбедува, во рамките на своите овластувања, спроведувањето на одлуките, заклучоците, насоките и препораките на Советот и за тоа го известува Советот.

Член 59

Ако претседателот на Сојузната заедница смета дека акт на Советот не е во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузниот закон, со Статутот или со друг самоуправен општ акт на Сојузната заедница за тоа ќе го предупреди Советот.

Ако Советот и по предупредувањето остане при својот акт, претседателот на Сојузната заедница, во рок од три дена од денот на предупредувањето, ќе го извести Сојузниот извршен совет.

Член 60

Односите помеѓу Сојузната заедница и Работната заедница се уредуваат со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности. Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член се утврдуваат:

— работите и задачите што Работната заедница ги врши за Сојузната заедница;

— основите и мерилата за стекнување на доходот на Работната заедница;

— средствата на Работната заедница и овластувањата во поглед на средствата;

— положбата на Работната заедница, овластувањата и одговорностите за вршењето на работите и задачите;

— основните услови во поглед на структурата на работите и задачите и на квалификационата структура на кадрите во Работната заедница;

— остварувањето на меѓусебните односи на Работната заедница и органите на Сојузната заедница;

— начинот на решавањето на меѓусебните спорови;

— програмата за работа и извештајот за работата на Работната заедница;

— други прашања сврзани за извршувањето на работите и задачите на Работната заедница.

Член 61

Секретарот на Сојузната заедница, во организирањето и раководењето со работата на работниците во Работната заедница заради остварување на работите и задачите, непосредно соработува со претседателот на Сојузната заедница.

Секретарот на Сојузната заедница, непосредно и во соработка со секретарите во Сојузната заедница и во договор со претседателот на Сојузната заедница, ја организира работата на работниците во Работната заедница врз извршувањето на работите и задачите предвидени со програмата и со планот на работата на Работната заедница, го координира процесот на работата на Работната заедница и ги извршува одлуките на Советот на Работната заедница.

За својата работа, секретарот на Сојузната заедница им одговара на органите на Сојузната заедница и на органите на Работната заедница.

Член 62

Секретарот на Сојузната заедница, во рамките на своите права и должности, го обезбедува спроведувањето на општите акти на Сојузната заедница и на самоуправните општи акти на Работната заедница.

Член 63

Работната заедница, на барање од претседателот на Сојузната заедница, е должна да поднесува извештаи во врска со вршењето на работите и задачите од делокругот на Сојузната заедница.

Член 64

Органите на Сојузната заедница не можат да го пренесуваат правото на одлучување од својот делокруг врз Работната заедница на Сојузната заедница.

IV. АКТИ ШТО ГИ ДОНЕСУВА СОВЕТОТ

Член 65

Покрај актите што ги донесува врз основа на законот, Советот ги донесува и следните општи акти:

— правилник за утврдување кои податоци и исправи претставуваат деловна или друга тајна;

— правилник за општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— други општи акти.

V. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ ШТО ГИ ДОНЕСУВААТ ОРГАНИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОГЛАСНОСТ СО СОВЕТОТ

Член 66

Работната заедница на Сојузната заедница е должна да ги доставува на согласност до Советот самоуправните општи акти, и тоа:

— правилникот за организацијата и работата на Работната заедница на Сојузната заедница;

— правилникот за систематизацијата на работите и задачите во Работната заедница на Сојузната заедница.

Член 67

Сите општи акти на Сојузната заедница и самоуправните општи акти на Работната заедница на Сојузната заедница мораат да бидат во согласност со овој статут.

Член 68

Во согласност со Законот и Статутот, Советот ги донесува следните акти:

— општи акти;

— поединечни акти;

— заклучоци;

— препораки.

Член 69

Општи акти што ги донесува Советот се:

— правилник;

— одлука како општ акт;

— деловник;

— упатства;

— решенија.

Поединечни акти на Советот се одлуките.

Член 70

Со одлука Советот решава за прашања од областа на работењето на Сојузната заедница, како и за други случаи определени со општите акти на Сојузната заедница.

Член 71

Со упатство Советот го пропишува начинот на работата и постапувањето на Сојузната заедница во извршувањето на одделни задачи и работи.

Член 72

Со решение, како со општ акт, Советот уредува определени прашања, кога за тие прашања не решава со друг општ акт.

Советот донесува решение и кога решава за управни работи, како и кога во вршењето на своите овластувања или во своето работење донесува поединечен акт.

Со заклучок Советот уредува определени прашања од внатрешната организација и односи во Работната заедница на Сојузната заедница, ги определува работите и задачите и рамките на работата на стручните и другите служби на Работната заедница на Сојузната заедница, зазема ставови за прашањата што ги разгледува и уредува други прашања, ако со овој статут не е определено тие прашања да ги регулира со друг акт.

VI. СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 73

Средствата за работа на Сојузната заедница, во согласност со Законот, се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и од надоместите за услуги што Сојузната заедница ги врши во согласност со овој статут.

Средствата за работа на Сојузната заедница се утврдуваат зависно од обемот на задачите и работите, утврдени во програмата за работа на Сојузната заедница и од условите за извршување на тие задачи и работи.

Од приходите што Сојузната заедница ќе ги оствари според законот, се намируваат:

- трошоците за вршење на задачите и работите на Сојузната заедница;
- средствата за работа на Работната заедница;
- средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Работната заедница.

Член 74

Средствата за лични доходи и другите приманија на претседателот на Сојузната заедница, на секретарот на Сојузната заедница и на секретарите во Сојузната заедница ќе се утврдат во согласност со општествените основи и мерила што важат за органите на федерацијата.

Член 75

Советот го утврдува начинот на остварувањето и височината на надоместот за работите и услугите што Сојузната заедница ги врши на барање од самоуправните организации и заедници или од надлежните органи на општествено-политичките заедници за работи што не се опфатени со програмата за работа на Сојузната заедница.

VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 76

Сојузната заедница учествува во подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита и ги врши задачите и работите што ќе ѝ ги стават во должност надлежните органи, во согласност со Уставот на СФРЈ, сојузните закони и прописите од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита се составен дел на редовните задачи и работи на Сојузната заедница.

Член 77

Во остварувањето на поставените задачи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, Сојузната заедница соработува со органите на федерацијата, со општествено-политичките и другите општествени организации и со самоуправните организации и заедници во федерацијата.

Член 78

Општествена самозаштита во Сојузната заедница и во Работната заедница се организира заради оневозможување на: противправно присвојување на општествената сопственост; несовесно извршување на задачите и работите; непријателска дејност и влијанија насочени против Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната заедница и Работната заедница и органите на управување и општествено-политичките организации на Работната заедница; непридржување кон организационите и другите мерки и заштитата; несовесно чување и користење на тајни податоци; повреди на внатрешниот ред и други појави и постапки што имаат или што можат да имаат негативни после-

дици за положбата, местото и улогата на Сојузната заедница и на Работната заедница; повреда на правата и обврските на работниците од здружениот труд и на другите самоуправни права, злоупотреба на штета на работниците и општествената заедница и др.

Член 79

Општествената самозаштита во Сојузната заедница и во Работната заедница се остварува со организирани активности на работниците. Работничкиот совет, основната организација на СК, основната организација на Сојузот на синдикатите и други форми на организирање на општествената самозаштита во Сојузната заедница и во Работната заедница.

Член 80

Во остварувањето на поставените задачи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, органите на Сојузната заедница ги имаат следните права и должности, и тоа:

Советот на Сојузната заедница

Врз основа на задачите во врска со подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита на општествено-политичките заедници и задачите утврдени со овој статут и со други самоуправни општи акти во врска со подготовките за општонародна одбрана и општествена заштита Советот:

— донесува одлуки и им дава насоки за работа на другите органи на Сојузната заедница и на Работната заедница за спроведувањето на одбранбените подготовки и на мерките на општествената самозаштита;

— донесува правилник за општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— именува комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита и други комисији за извршување на одделни работи од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— разгледува определени прашања во врска со организацијата и спроведувањето на подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита;

— ги разгледува информациите за работите во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, во согласност со законот, со овој статут и со други општи акти на Сојузната заедница.

Претседателот на Сојузната заедница

Претседателот на Сојузната заедница како раководител на подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита во Сојузната заедница:

— се грижи за примената на законите и другите прописи и општи акти на Сојузната заедница од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— донесува одлука за внатрешната организација и систематизација на задачите и работите на Сојузната заедница и на Работната заедница за случај на војна;

— донесува стручни упатства за работа на Сојузната заедница и на Работната заедница во воени услови;

— ги врши правата и овластувањата на Советот ако во случај на воена опасност не постои можност за работа на Советот и по престанокот на овие околности го известува Советот за сите одлуки и прашања за кои е одлучено;

— врши и други работи за Сојузната заедница од областа на општонародната одбрана, во согласност со прописите од оваа област.

Член 81

Сојузната заедница има Комисија за општона-родна одбрана и општествена самозаштита.

Комисијата ја сочинуваат пет членови.

Претседателот на Сојузната заедница е претседател на Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита.

Член 82

Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита:

— предлага спроведување на потребните мерки на готовност и на мерките за работа во воени услови;

— врши и други задачи и работи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, според одлуките на Советот и на претседателот на Сојузната заедница.

Член 83

Делокругот и одговорноста на Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита се утврдуваат со општ акт на Сојузната заедница, во согласност со законот и со овој статут.

Член 84

Сојузната заедница, со финансискиот план на Сојузната заедница ги обезбедува потребните средства за извршување на задачите и работите од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

VIII. ДЕЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА

Член 85

Советот, на предлог од претседателот на Сојузната заедница, донесува посебна одлука со која се утврдуваат видовите на информации, податоци и документи што се сметаат за деловна или друга тајна, степенот на нивната тајност, како и мерките и начинот на нивната употреба, заштита и чување.

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдуваат постапката и начинот на кој информациите односно податоците и документите од таен карактер им се даваат на употреба на надлежните органи и организации надвор од Сојузната заедница.

Член 86

Деловната и друга тајна се должни да ја чуваат членовите на Советот, претседателот на Сојузната заедница, секретарот на Сојузната заедница, секретарите во Сојузната заедница, членовите на работните тела на Советот, членовите на органите на управување во Работната заедница и сите работници во Работната заедница.

Обврската за чување на деловна или друга тајна трае и по престанокот на функцијата во органот од став 1 на овој член односно и по престанокот на работниот однос во Работната заедница на Сојузната заедница.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87.

Општите акти на Сојузната заедница и самоуправните општи акти на Работната заедница ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој статут.

Член 88

Толкување на одредбите на овој статут и на одредбите на другите општи акти дава органот што ги донел.

Член 89

Измени и дополненија на Статутот на Сојузната заедница се донесуваат по постапката пропишана за донесување на Статутот.

Член 90

Овој статут станува полноважен кога ќе го потврди Собранието на СФРЈ.

Овој статут се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Претседател
на Советот на Сојуз-
ната заедница за ра-
ботите на цените,

Илијаз Куртени, с. р.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 93 став 3 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 мај 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

Се потврдува Статутот на Сојузната заедница за работите на цените, што го донесе Советот на Сојузната заедница за работите на цените на седницата од 3 март 1981 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 394
26 мај 1981 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,

Иван Кукоч, с. р.

Претседател
на Соборот на ре-
публиките и по-
краините,

Зоран Полич, с. р.

286.

Врз основа на член 47 став 1 точка 5 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ПОДАТОНИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА И ЗА ДАВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 1

Организациите на здружен труд што вршат лабораториски испитувања на причинителите на одделни заразни болести и организациите на здружен труд што вршат проверување (идентификација) на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата (во натамошниот текст:

здравствени организации) водат податоци и даваат известувања за причинителите на одделни заразни болести, под условите и на начинот што се пропишани со овој правилник.

Член 2

Здравствените организации водат податоци за испитувањата што ги вршат заради утврдување на дијагнозата, и тоа за:

- 1) испраќачот на материјалот и за видот на материјалот што го земаат, односно примаат заради лабораториско испитување;
- 2) потеклото на материјалот и датумот на приемот на материјалот чие лабораториско испитување се врши;
- 3) видот на лабораториски испитувања и методите по кои се вршени тие испитувања;
- 4) резултатите од лабораториското испитување на причинителите на одделни заразни болести.

Член 3

Податоците за испитувањата што ги вршат здравствените организации ги запишуваат во основната медицинска документација или во други средства за водење евиденција определени со прописот на надлежниот републички односно покраински органи и им даваат известувања за причинителите на одделни заразни болести само на организациите на здружен труд самоуправните интересни засадници и други самоуправни организации, на државните органи и на поединци определени со овој правилник.

Член 4

Организацијата на здружен труд што врши лабораториско испитување на причинителите на беснило пегав тифус или Брилсва болест, детска парализа, колера маларија, големи сипаници, вирусни хеморагични трески и на причинителите на заразно труење со храна предизвикано од салмонели, заради утврдување на дијагнозата, и доставува издатоци од материјалите чие испитување вршела на организацијата на здружен труд што врши идентификација на причинителите на определени заразни болести заради проверка на дијагнозата.

Член 5

Организацијата на здружен труд што врши лабораториско испитување на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата, им дава известувања за причинителите на заразни болести, утврдени со лабораториското испитување што го вршела:

- 1) на организацијата на здружен труд, на друга самоуправна организација и заедница, односно на поединец на чие барање е вршено лабораториско испитување;
- 2) на органите надлежни за вршење надзор над спречувањето и сузбивањето на заразни болести, на барање од тие органи;
- 3) на организациите на здружен труд што вршат идентификација на причинителите на определени заразни болести.

Член 6

Организацијата на здружен труд што врши идентификација на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата, им дава известувања за резултатите од идентификацијата на причинителите на одделни заразни болести што ја вршела:

- 1) на организацијата на здружен труд и друга самоуправна организација и заедница односно на поединец на чие барање вршела идентификација на причинителите на одделна заразна болест;

2) на републичкиот, односно покраинскиот завод за здравствена заштита на чие подрачје е идентификуван причинителот на одделна заразна болест;

3) на Сојузниот завод за здравствена заштита.

Член 7

Со парчина казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни здравствена организација:

- 1) ако во рамките на својата дејност не ги води или неуредно ги води податоците за лабораториско испитување пропишани со вој правилник (член 2);
- 2) ако во рамките на својата дејност не им даде известување за причинителите на одделни заразни болести на организациите, органите, заедниците односно поединците на кои е должна да им даде известување или ако даде известување за причинителите на одделни заразни болести противно на одредбите од овој правилник (чл. 3, 5, и 6).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парчина казна од 2.000 до 5.000 динари и одговорното лице во здравствената организација.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-1286

3. април 1981 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство
и социјална заштита,
Светозар Петовски, с.р

287.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ
ESSAVEN ЖЕЛЕ ОД 40 g. СЕРИЈА БРОЈ 08210381
ПРОИЗВОД НА СОЗТ „SBS“ — РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „БОСНАЛИЈЕК“ — САРАЕВО**

1. Се повлекува од промет лекот ESSAVEN желе од 40 g. серија број 08210381, производ на СОЗТ „SBS“ — Работна организација „Босналијек“ — Сараево, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-07-2181

20 мај 1981 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Петовски, с.р

288.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ РЛИВЕХ ДРАЖЕИ, СЕРИЈА БРОЈ 183021, ПРОИЗВОД НА СОЗТ — ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА ПРЕХРАНБЕНА И КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „ПЛИВА“ — ЗАГРЕБ

1. Се повлекува од промет лекот РЛИВЕХ дражеи, серија број 183021, производ на СОЗТ — Фармацевтска, хемиска, прехранбена и козметичка индустрија „Плива“ — Загреб, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-07-2182
20 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Цеповски, с. р.

289.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ НАЕМАССЕЛ РАСТВОР ОД 500 ml, СЕРИЈА БРОЈ 03680980, ПРОИЗВОД НА „ЈУГОРЕМЕДИЈА“, ФАБРИКА ЗА ЛЕКОВИ — РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОСТАВ НА ИЗК „СЕРВО МИХАЉ“ — ЗРЕЊАНИН

1. Се повлекува од промет лекот „НАЕМАССЕЛ“ раствор од 500 ml, серија број 03680980, производ на „Југоремедија“ — фабрика за лекови, Работна организација во состав на ИЗК „Серво Михаљ“ — Зрењанин, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд, кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. О-07-2083
11 мај 1981 година
Белград

Заменик — претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,

Мила Ѓорѓиќ, с. р.

290.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за земјоделство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/78 и 66/78) во точка 1 во одделот под а), одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) Сојузниот секретеријат за народна одбрана: Мирко Јеркич, генерал-мајор на ЈНА; Одредбата под 2 се менува и гласи:

2) Сојузниот секретеријат за пазар и општи стопански работи:

Сокољ Нимани, директор на Сојузната дерекција за резерви на прехранбени производи;.

Одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) Сојузниот завод за општествено планирање: Сава Надрљавски, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;“

Одредбата под 5 се менува и гласи:

„5) Стопанската комора на Југославија:

Снежко Мачевски, претседател на Собранието на општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија;“.

Одредбата под 6 се менува и гласи:

„6) Здружниот сојуз на Југославија:

Лука Петковиќ, секретар на Здружниот сојуз на Југославија;“

Во одделот под б), одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

Миљан Мандиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;“.

Одредбата под 7 се менува и гласи:

„7) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

Петар Илиќ, член на Извршниот совет и покраински секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство;“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3551/1
18 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,

Милован Зидар, с. р.

291.

Брз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

**СПИСОК
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА**

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволите за пуштање во внатрешен промет ја издал	Дозволата за пуштање во внатрешен промет објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и ред. број на Списокот)	Измената односно дополнението во дозволата го извршил Сојузниот комитет за земјоделство, со решение (број и датум)	Измена односно дополнението во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	BACTOSPEINE-WP	Biochem Products SA — Brussels, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“ експорт-импорт, Нови Сад	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 395/1 од 17 јануари 1979 година	26/79-7	442/1 од 20 јануари 1981 година	Дополнение на примената
2	DEVRIKOL WP-50	Stauffer Chemical Company, New York, која во Југославија ја застапува ОХИС „Наум Наумовски-Борче“, ООЗТ пестициди — Скопје	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 717/1 од 25 јануари 1979 година	26/79-25	479/1 од 20 јануари 1981 година	Дополнение на примената
3	DIKOFOL E-20	„Pinus“ Товарна кемичних izdelkov — Раче	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4433/1 од 6 септември 1976 година	3/77-43	7338/2 од 25 декември 1980 година	Измена на законот на средството — порано KELITANE-E
4	ENOVIT-M	Sipcam — Милано, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“ — Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 486/1 од 31 јануари 1974 година	16/74-27	5132/2 од 15 септември 1980 година	Измена на законот — порано „Генералекспорт“ — Белград, претставништво — Загреб
5	FURADAN ^(R) 5-G	FMC International New York, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“ — Љубљана	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 583/1 од 31 јануари 1977 година	26/77-42	441/1 од 20 јануари 1981 година и 1589/2 од 16 март 1981 година	Измена на примената и измена на законот, застапникот порано Кемијски комбинат „Хромос — Катран-Кутрилин“ ООУР „Заштита била“ — Загреб

1	2	3	4	5	6	7
6	FURADAN 10 гранули	FMC International — New York кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“ — Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр 427/1 од 23 јануари 1973 година	35/73-20	1590/2 од 16 март 1981 година	Измена на застапникот — порано Кемијски комбинат „Хромос — Катран-Кутрилин“ ООУР „Заштита била — Загреб
7	KARBARIL-G-5	„ЗОРКА“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4490/1 од 6 септември 1976 година	3/77-82	1500/2 од 5 март 1981 година	Измена на наживот на средството — порано SEVIN G-5
8	KARBARIL P-5 ЖУПА	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевци	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр 1303/3 од 24 март 1977 година	26/77-76	7963/2 од 13 јануари 1981 година	Измена на наживот на средството — порано SEVIN P-5
9	KARBARIL P-5	Union Carbide Corporation, New York, кого во Југославија го застапува „ЗОРКА“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 7213/1 од 15 декември 1978 година	26/79-30	1499/2 од 5 март 1981 година	Измена на наживот на средството — порано SEVIN P-5
10	KARBARIL S-50 ЖУПА	„ЖУПА“ Хемијска индустрија — Крушевци	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр 3450/1 од 27 септември 1972 година	59/72-62	7963/2 од 13 јануари 1981 година	Измена на наживот на средството — порано SEVIN 50
11	KARBARIL S-50	„ЗОРКА“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 3470/1 од 28 септември 1972 година	59/72-61	1497/2 од 5 март 1981 година	Измена на наживот на средството — порано SEVIN S-50
12	LONTREL 413-C	Dow Chemical Sp A. — Roma, кого во Југославија го застапува „Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 966/1 од 9 февруари 1978 година	45/78-65	984/1 од 5 февруари 1981 година	Измена на условите на примената
13	MONOTREL-DP	„Галеника“ фармацевтско хемијска индустрија, ООУР фабрика фитофармације — Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр 709/1 од 25 јануари 1979 година	26/79-67	983/1 од 5 февруари 1981 година	Измена на условите на примената

1	2	3	4	5	6	7
14 MONOTREL KOMBI	„Галеника“ фар- мацеутско хе- мијска индус- трија, ООУР фабрика фито- фармације — Земун	Сојузен коми- тет за земјодел- ство, решение бр. 436/1 од 18 јануари 1980 го- дина	31/80-27	982/1 од 5 фе- врвари 1981 го- дина	Измена на ус- ловите на при- мената	
15 MONOTREL M	„Галеника“ фар- мацеутско хе- мијска индус- трија, ООУР фабрика фито- фармације — Земун	Сојузен коми- тет за земјодел- ство, решение бр. 1530/2 од 29 февруари 1980 година	31/80-28	985/1 од 5 фе- врвари 1981 го- дина	Измена на ус- ловите на при- мената	
16 PADAN P-1	Sircam, Мила- но кого во Ју- гославија го за- стапува „Агро- техника-Груда“ — Љубљана	Сојузен коми- тет за земјодел- ство, решение бр. 563/1 од 31 јануари 1977 го- дина	20/76-48	5133/2 од 15 сеп- тември 1980 го- дина	Измена на зас- тапникот — по- рано „Генерал- експорт“ — Бе- лград, Дирек- ција за СР Хр- ватска — За- греб	
17 RADOSAN-M	„Радосња“ Ке- мијска индус- трија — Сисак	Сојузен коми- тет за земјодел- ство, решение бр. 465/1 од 23 јануари 1975 го- дина	33/75-65	455/1 од 20 јану- ари 1981 година	Измена на при- мената	
18 SAPROL	Celamerck GmbH. KG, In- gelheim/Rh, ко- го во Југосла- вија го застапу- ва „Агротехни- ка“ ТОЗД „Ке- моинвест“ — Љубљана	Сојузен коми- тет за земјодел- ство, решение бр. 620/1 од 21 декември 1975 година	20/76-53 и 26/77-11	454/1 од 20 јану- ари 1981 година	Измена на при- мената и ка- ренцата	
19 TRIPION-CB	Sircam, Милано, кого во Југосла- вија го застапу- ва „Агротехни- ка-Груда“ — Љубљана	Сојузен коми- тет за земјодел- ство, решение бр. 562/1 од 31 јануари 1977 го- дина	26/77-88	5131/2 од 15 сеп- тември 1980 го- дина	Измена на зас- тапникот — по- рано „Генерал- експорт“ — Бе- лград, Дирек- ција за СР Хр- ватска — За- греб	

Бр. 3296/1
5 мај 1981 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

292.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за пуштање во промет објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на Списокот)	Решение на Сојузниот комитет за земјоделство за престанок на важноста на дозволата
1	2	3	4	5	6
1	ACTRIL	Société des Usines „Rhone Poulenc“ — Paris, кого во Југославија го застапува „Unikomerc“ — Загреб	Сојузен секретаријат за стопанство, решение бр. 9-1491/1 од 10 февруари 1971 година	18/71-2	4626/1 од 11 јули 1980 година
2	AVISOL ML	„Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство решение бр. 244/1 од 9 јануари 1973 година	16/74-9	4617/1 од 11 јули 1980 година
3	BILAN Š-1	Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 2362/1 од 6 април 1973 година и Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 223/1 од 12 јануари 1978 година	35/73-7 и 45/78-6	4612/1 од 11 јули 1980 година
4	BLADAZIN	„Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 1470/1 од 4 април 1973 година	35/73-8	4619/1 од 11 јули 1980 година
5	CORTILAN	Dr R. Mang, Chemische Fabrik, Diseldorf Zürich, кого во Југославија го застапува Товарна душица — Руше	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 479/1 од 23 јануари 1974 година	16/74-16	4613/1 од 11 јули 1980 година
6	DIMECIN P-38	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 488/1 од 23 јануари 1974 година	16/74-21	4620/1 од 11 јули 1980 година
7	ETIOL PRAN 25	„Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 4412/1 од 6 септември 1976 година	3/77-33	597/2 од 6 февруари 1981 година
8	GESAL ^(B)	Ciba-Geigy A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ застапништво на странски фирми — Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 443/1 од 23 јануари 1973 година	35/73-21	4624/1 од 11 јули 1980 година

1	2	3	4	5	6
9	GESAPRIM ^(R) 500 текушти	Ciba-Geigy A.G. Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ застопство иноземских тврдек — Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 501/1 од 23 јануари 1974 година	16/76-30	4627/1 од 11 јули 1980 година
10	GRANOX N-M	Chipman Chemicals Limited, Ontario, кого во Југославија го застапува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 517/1 од 23 јануари 1974 година	16/74-31	4623/1 од 11 јули 1980 година
11	HIDRABILAN	Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 785/1 од 5 февруари 1974 година	16/74-33	4611/1 од 11 јули 1980 година
12	INAKOR-Mg 25	„Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 703/2 од 18 февруари 1972 година	56/72-42	890/2 од 6 февруари 1981 година
13	MILTOX SPEZIЈAL	„Sandoz“ A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Velebit“ Иноземна застапства — Загреб	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 476/1 од 23 јануари 1974 година	16/74-41	4614/1 од 11 јули 1980 година
14	NEXION-R	Celomerck GmbH Co. — Ingelheim/Rh., кого во Југославија го застапува „Agrotehnika“ ТОЗД „Хеминвест“ — Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 786/1 од 6 февруари 1974 година	16/74-43 и 26/77-9	4622/1 од 11 јули 1980 година
15	OLEO GESA- PRIM ^(R)	Ciba-Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ — застопство иноземских тврдек — Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 504/1 од 3 јануари 1974 година	16/74-45	4628/1 од 11 јули 1980 година
16	PESCOPROP	Fisons Limited, Harston, кого во Југославија го застапува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 447/1 од 23 јануари 1973 година	35/73-29	4621/1 од 11 јули 1980 година
17	PHOSVEL EC-36%	Velsicol Chemical Co. — Chicago, кого во Југославија го застапува „Interimpex“ — Скопје	Сојузен комитет за земјоделство, решение бр. 455/1 од 23 јануари 1975 година	33/75-59	6087/1 од 23 септември 1980 година
18	PRIMATOL ^(R) A-50	Ciba-Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ застопство иноземски тврдек — Љубљана	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 502/1 од 23 јануари 1974 година	16/74-48	4625/1 од 11 јули 1980 година
19	PROHELAN Mg-25	„Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 493/1 од 23 јануари 1974 година	16/74-49	4618/1 од 11 јули 1980 година

1	2	3	4	5	6
20	RADAFID	„Радоња“, Кемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 3445/1 од 27 септември 1972 година	59/72-54	889/2 од 6 февруари 1981 година
21	RADAZIN-mikro-granulit	„Радоња“, Кемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 272/1 од 10 март 1971 година	16/71-56	893/2 од 16 февруари 1981 година
22	RADAZIN Mg-25	„Радоња“, Кемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 704/2 од 18 февруари 1972 година	56/72-67	889/2 од 6 февруари 1981 година
23	RADAZIN-Mg Combi	„Радоња“, Кемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 702/2 од 18 февруари 1972 година	56/72-66	891/2 од 6 февруари 1981 година
24	RADOSAN-T	„Радоња“, Кемијска индустрија — Сисак	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 245/1 од 9 јануари 1973 година	16/74-54	892/2 од 6 февруари 1981 година
25	U 46 — COMBI FLUID	BASF, A.G., — Ludwishafen/Rh кого во Југославија го застапува „Прогрес“ Предузеке за меѓународну трговину, застапување иностраних фирми и туризам — Белград	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 838/1 од 8 февруари 1974 година	16/74-58	4616/1 од 11 јули 1980 година
26	U 46-D FLUID	BASF, A.G., — Ludwishafen/Rh кого во Југославија го застапува „Прогрес“ Предузеке за меѓународну трговину, застапување иностраних фирми и туризам — Белград	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 837/1 од 8 февруари 1974 година	16/74-59	4615/1 од 11 јули 1980 година
27	U 46-M FLUID	BASF, A.G., — Ludwishafen/Rh кого во Југославија го застапува „Прогрес“ Предузеке за меѓународну трговину, застапување иностраних фирми и туризам — Белград	Сојузен секретаријат за земјоделство, решение бр. 836/1 од 8 февруари 1974 година	16/74-60	4609/1 од 11 јули 1980 година

Бр. 3297/1

5 мај 1981 година
БелградЗаменик на претседателот
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 мај 1980 година до 30 април 1981 година издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство
1	2	3	4
1	ALANLOR E-48 ЖУПА	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 6094/2 од 14 октомври 1980 година
2	ALAKLOR/RADAZIN-T	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	Бр. 472/1 од 20 јануари 1981 година
3	ALIETTE	Rhone — Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, кого во Југославија го застапува „Unicomerc“ Радна организација за вањску и унутарњу трговину, Загреб	Бр. 461/1 од 20 јануари 1981 година
4	ANTRACOL BT	Bayer AG. Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharme Jugoslavija“ Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	Бр. 462/1 од 20 јануари 1981 година
5	BASUDIN ^(R) SPECIAL 400 EC	Siba-Geigy AG. — Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопство иноземских тврди — Љубљана	Бр. 449/1 од 20 јануари 1981 година
6	BAYLETON EC-250	Bayer AG. Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharme Jugoslavija“ Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	Бр. 459/1 од 20 јануари 1981 година
7	BETAMIN-T	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак	Бр. 478/1 од 20 јануари 1981 година
8	BLADEX — COMBI	Shell International Petroleum Co., Ltd. London, кого во Југославија го застапува „Астра“ — ООУР Заступство иноземских фирми — Загреб	Бр. 473/1 од 20 јануари 1981 година
9	CHINOSOL W	Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеќе за спољну, унутрашњу трговину и производњу — Белград	Бр. 456/1 од 20 јануари 1981 година, со што престанува важењето на привремената дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство, број 2781/8 од 17 октомври 1979 година, објавена под реден број 8 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, број 31/80).
10	CHROMODIN S-65	„Chromos“ Хемијски комбинат ООУР „Chromos — заштита биља“ — Загреб	Бр. 283/5 од 26 јуни 1980 година
11	CHROMOLUR-48	„Chromos“ Хемијски комбинат ООУР „Chromos — заштита биља“ — Загреб	Бр. 284/5 од 26 јуни 1980 година
12	CHROMONEB S-70	„Chromos“ Хемијски комбинат ООУР „Chromos — заштита биља“ — Загреб	Бр. 468/1 од 20 јануари 1981 година

1	2	3	4
13	CYMBUSH — 10	ICI Plant Protection Division-Fernhurst, кого во Југославија го застапува „Interexport“ — ООУР заступање иностраних фирми — Белград	Бр. 443/1 од 20 јануари 1981 година
14	DIMILIN ODC-45 W/V	„Галеника“ ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 446/1 од 20 јануари 1981 година
15	DIMILIN WP-10	Philips Duphar — Amsterdam, кого во Југославија го застапува „Галеника“ ООУР фабрика фитофармације — Земун	Бр. 445/1 од 20 јануари 1981 година
16	DUAL ^(R) 720 EC	Ciba-Geigy AG. — Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопство иностемских тврди — Љубљана	Бр. 471/1 од 20 јануари 1981 година
17	FANERON ^(R) 500 FW	Ciba-Geigy AG. — Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопство иностемских тврди — Љубљана	Бр. 475/1 од 20 јануари 1981 година
18	FERTI-AKOTION 15 : 15 : 15 со 1% Fenitrofon	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Бр. 8048/2 од 13 јануари 1981 година
19	GALEPRON-DT	„Галеника“ ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 477/1 од 20 јануари 1981 година
20	GALOPROP-57	„Галеника“ ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 558/3 од 16 април 1981 година
21	KOMBICID G-5	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Бр. 448/1 од 20 јануари 1981 година
22	LENTAGRAN-WP	Chemie Linz AG. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Бр. 3657/2 од 26 јуни 1980 година
23	LINDAN — 20 EC	„Зорка“ — Суботица, ООУР „Зорка-Patix“	Бр. 1353/2 од 5 март 1981 година
24	LINDANIZIRANO GNOIVO (NPK 13 : 10 : 12 + 0,3% LINDAN)	ИНА Петрокемија Кутина — Кутина	Бр. 460/1 од 20 јануари 1981 година
25	MALEHID — 30	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 464/1 од 20 јануари 1981 година
26	MIKAL	Rhone — Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, кого во Југославија го застапува „Unicomere“ Радна организација за вањску и унутарњу трговину, Загреб	Бр. 463/1 од 20 јануари 1981 година
27	OLEO ULTRACID ^(R) 100-EC	Ciba-Geigy AG. — Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопство иностемских тврди — Љубљана	Бр. 450/1 од 20 јануари 1981 година
28	OKIPROT — IF	„Космокемија“ Творница кемијско-козметичких производа — Оточац	Бр. 5088/1 од 29 јули 1980 година
29	OKIVIK	„Космокемија“ Творница кемијско-козметичких производа — Оточац	Бр. 1405/7 од 29 јули 1980 година
30	ORIDRAM 6-E	ОХИС „Наум Наумовски-Борче“, ООЗТ пестициди — Скопје	Бр. 3103/2 од 26 јуни 1980 година
31	OXYTRIL-M	Rhone — Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, кого во Југославија го застапува „Unicomere“ Радна организација за вањску и унутарњу трговину — Загреб	Бр. 474/1 од 20 јануари 1981 година, со што престанува важењето на привремената дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство број 200/1 од 9 јануари

1	2	3	4
			1980 година, објавена под реден број 33 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/80)
32	PERTUBIR	„Плива“ фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб	Бр. 7049/2 од 21 ноември 1980 година
33	PINODRIN	„Пинус“ Творница кемијских izdelkov — Раче	Бр. 948/2 од 16 февруари 1981 година
34	REGLONE-14	ICI Plant Protection Division-Fernhurst, кого во Југославија го застапува „Intereport“ — ООУР застапување иностраних фирми — Белград	Бр. 470/1 од 20 јануари 1981 година
35	RIDOMIL ^(R) плус 50 WP	Siba-Geigy AG. — Basel, кого во Југославија го застапува „Commerse“, Застопство иноземских тврди — Љубљана	Бр. 466/1 од 20 јануари 1981 година
36	RIPCORD 20% — EC	Shell International Petroleum Co., Ltd. London, кого во Југославија го застапува „Астра“ — ООУР Застопство иноземских фирми — Загреб	Бр. 444/1 од 20 јануари 1981 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство број 386/1 од 16 јануари 1980 година, објавена под реден број 41 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/80),
37	SANTAR ^(R) SM	Sandoz A.G., Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“ Иноземна застапувања — Загреб	Бр. 465/1 од 20 јануари 1981 година
38	SUFFIX — BW	Shell International Petroleum Co., Ltd. London, кого во Југославија го застапува „Астра“ — ООУР Застопство иноземских фирми — Загреб	Бр. 476/1 од 20 јануари 1981 година
39	SUMICIDIN EC-20	Sumitomo Chemical Co. Ltd. — Osaka, кого во Југославија го застапува „Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 447/1 од 20 јануари 1981 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство број 384/1 од 16 јануари 1980 година, објавена под реден број 43 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/80).
40	TOLKAN-S	Rhone — Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, кого во Југославија го застапува „Unicomerc“ Радна организација за вањску и унутарњу трговину, Загреб	Бр. 469/1 од 20 јануари 1981 година
41	ZLATICA OFUNAK-P	„Радоња“ Кемијска индустрија — Сисак	Бр. 451/1 од 20 јануари 1981 година
42	ZUVAFIN KONC.	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 467/1 од 20 јануари 1981 година

Бр. 3295/1
5 мај 1981 година

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 13 точка 4 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Стопанската комора на Босна и Херцеговина, Советот на Сојузот на синдикатите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Стопанската комора на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Стопанската комора на Словенија, Советот на Сојузот на синдикатите на Србија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Стопанската комора на Србија, Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Хрватска, Стопанската комора на Хрватска, Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Стопанската комора на Црна Гора, Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Стопанската комора на Војводина, Советот на Сојузот на синдикатите на Косово, Извршниот Совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и Стопанската комора на Косово склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Тргувајќи од значењето на исхраната на работниците за време на работа за зачувување на јавното здравје и работна способност како битни фактори за порастот на производството, продуктивноста на трудот и доходот, како и од потребата организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници да им обезбедат на вработените работници оброк за време на работата со соодветен состав и квалитет, водејќи сметка за карактерот и видот на работите и задачите што работниците ги вршат, односно за неопходноста исхраната во текот на работата да се приспособи кон потребите на работните луѓе, учесниците на Општествениот договор се согласни со овој договор да ги утврдат издатоците за исхрана на работниците во материјалното производство, односно во други дејности кои можат да се сметаат како материјални трошоци.

Учесниците на Општествениот договор (во натамошниот текст: учесниците на Договорот), согласно со одредбата на став 1 од овој член ги утврдуваат следните издатоци за исхрана на работниците за време на работа што претставуваат материјални трошоци:

- 1) издатоци за исхрана на работниците во материјалното производство;
- 2) издатоци за исхрана на работниците во други општествени дејности што работат на работи и задачи штетни за здравјето и на работи што бараат засилена исхрана.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни како работници во материјалното производство, во смисла

на овој општествен договор, да се сметаат работниците во основните организации на здружен труд и работниците во работните организации кои во својот состав немаат основни организации на здружен труд во следните дејности на материјалното производство во индустријата и рударството — електростопанството, производството на јаглен, преработката на јаглен, производството на нафта и гас, производството на нафтени деривати, производството на руда на железно, црната металургија, производството на руди на обоени метали, производството на обоени метали, преработката на обоени метали, производството на неметални минерали, преработката на неметални минерали, металопреработувачката дејност, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, бродоградбата, производството на електрични машини и апарати, производството на базни хемиски производи, преработката на хемиски производи, производството на камен, чакал и песок, производството на градежен материјал, производството на режана граѓа и плочи, производството на финални производи од дрво, производството и преработката на хартија, производството на текстилни предива и ткаенини, производството на готови текстилни производи, производството на кожа и крзно, производството на кожни обувки и галантерија, преработката на каучук, производството на прехранбени производи, производството на пијачки, производството на добиточна храна, производството и преработката на тутуц, графичката дејност, производството на разновидни производи; во земјоделството и рибарството — земјоделското производство, земјоделските услуги и рибарството; во шумарството; во водостопанството; во градежништвото — високоградбата, нискоградбата и хидроградбата, инсталационите и завршните работи; во сообраќајот и врските — железничкиот сообраќај, поморскиот сообраќај, речниот и езерскиот сообраќај, воздушниот сообраќај, цевоводниот транспорт, претоварните услуги, ПТТ услуги; во трговијата — трговијата на мало; во угостителството и туризмот — угостителството и туристичките марини; во занаетчиството и личните услуги, занаетчиските услуги и поправки, личните услуги и услугите во домаќинството, производственото занаетчиство, заштитните работилници; во станбено-комуналните дејности — уредувањето на населби и простори; комуналната дејност; во јавните склади и пазарништа; во геолошките истражувања; и во истражувачко-развојната работа.

Издатоците за исхрана на работниците за време на работа во работните заедници и стручните служби на работните организации и основните организации на здружен труд во материјалното производство не претставуваат материјални трошоци во смисла на овој општествен договор.

Член 3

Како работници во други дејности, во смисла на овој општествен договор, се сметаат работниците во основните организации на здружен труд и во работните заедници во дејностите на материјално производство што не се опфатени со член 2 став 1 од овој општествен договор, како и: работниците во основните организации на здружен труд и работниците во работните организации кои во својот состав немаат основни организации на здружен труд; работниците и здружените земјоделци во основните здружени организации, во основните организации на кооперантите и во земјоделските задруги; работниците во договорните организации на здружен труд; работниците во здружените организации на здружен труд; работниците и здружените работни луѓе во занаетчиските и други неземјоделски задруги; работниците во основните организации на здружен труд и во работните заедници на

општествените дејности, како и работниците во работните заедници на самоуправните организации и заедници, на општествено-политичките организации и други општествени организации, на месните заедници и органите на општествено-политичките заедници што вршат работи (задачи) за кои е потребен поголем физички напор или работи со зголемена опасност за здравјето и работната способност, на кои е неопходно да се обезбеди соодветна исхрана за време на работата, односно соодветен оброк на храна ако работат на работи и на задачи:

— што се вршат во основните организации на здружен труд во групациите или дејностите што не се опфатени со член 2 од овој општествен договор, а кои по својот карактер се исти како работите и задачите опфатени во дејностите наведени во член 2 од овој договор;

— за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење;

— со скратено работно време поради условите за работа;

— под посебни услови за работа кои, како такви, се утврдени во самоуправните општи акти на организацијата на здружен труд, односно на работната заедница, во согласност со закон или со други прописи.

Издатоците за исхрана на овие работници за време на работата претставуваат материјални трошоци

Член 4

Учесниците во договорот се согласни, во рамките на своите права и можности да преземат мерки и други активности што ќе обезбедат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во кои издатоците за исхрана на работниците за време на работата претставуваат материјални трошоци да определат во своите самоуправни општи акти кои издатоци за исхрана на работниците за време на работата и во кој износ, тргнувајќи од условите предвидени со овој општествен договор, се признаваат во материјални трошоци, со тоа што тие издатоци да ги утврдуваат со финансиските и со други планови.

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во кои издатоците за исхрана на работниците за време на работа претставуваат материјални трошоци, поблиску да ја утврдуваат со своите самоуправни општи акти, во согласност со овој општествен договор, височината на издатоците за исхрана на работниците за време на работа, тргнувајќи од тоа дека месечниот износ за исхрана на работниците може да изнесува најмногу 10% од просечниот месечен чист личен доход на работниците вработени во републиката, односно во автономната покраина во претходната година, односно да изнесува најмногу 10% од просечниот месечен чист личен доход на работниците вработени во Југославија.

Во овој лимит не влегуваат издатоците за заплата, односно заштитна прехрана на работа, што на работниците им се обезбедува врз основа на закон или на други прописи заради елиминирање на штетните влијанија на производствениот процес врз здравјето на работниците.

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни средствата наменети за исхрана на работниците за време на работа што претставуваат материјални трошоци да можат наменски да се користат во рамките на општествено организираната исхрана на работниците за време на работа.

Учесниците на Договорот се согласни со својата активност да ги поттикнуваат основните организации на здружен труд и работните заедници да

планираат и да здружуваат средства заради постојано зголемување на бројот на работниците што би биле опфатени со исхрана за време на работа, односно со топол оброк, независно од изворот на финансирање на исхраната на работниците за време на работа.

Член 7

Заради следење на спроведувањето на овој општествен договор, учесниците на Договорот формираат одбор за следење на спроведувањето на овој општествен договор, во чиј состав влегува по еден претставник на учесникот на Договорот и негов заменик.

Мандатот на претставникот на учесникот на Договорот и на неговиот заменик трае четири години.

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни, одборот за следење на спроведувањето на овој општествен договор да го следи и да го анализира спроведувањето на општествениот договор и да предлага измени и дополненија на општествениот договор, да ги информира учесниците на Договорот за спроведувањето на овој општествен договор, да дава упатства за примена на одредбите на овој општествен договор и со својата работа да им дава помош на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници во постапката за склучување и донесување на други самоуправни општи акти.

Одборот за следење и спроведување на овој општествен договор донесува деловник за својата работа. Стручните работи во врска со спроведувањето на овој општествен договор ги врши работната заедница на Советот на синдикатите на Југославија.

Член 9

Постапка за измена и дополнење на овој општествен договор може да поведе секој учесник на Договорот.

Измени и дополненија на овој општествен договор се вршат според постапката и на начинот предвиден за донесување на овој општествен договор.

Член 10

Овој општествен договор се смета склучен кога во идентичен текст ќе го усвојат учесниците на Договорот и ќе го потпишат нивните овластени претставници.

Член 11

Одредбите од овој општествен договор се применуваат од 1 јануари 1981 година.

Член 12

Општествениот договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

27 мај 1981 година
Белград

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Јанари Шефкет, с. р.

За Сојузниот извршен совет,

Петар Костиќ, с. р.

За Стопанската комора на Југославија,

Емио Добариќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина,

Анте Будимир, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина

Винко Јелчиќ, с. р.

За Стопанската комора на Босна и Херцеговина,

Рашид Касумовиќ, с. р.

	Страна
За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Панче Миркуловски, с. р.	
За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Андон Мојсов, с. р.	
За Стопанската комора на Македонија, Киро Роглев, с. р.	
За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија, Емил Шуштар, с. р.	
За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Петар Тош, с. р.	
За Стопанската комора на Словенија, Руди Шепич, с. р.	
За Советот на Сојузот на синдикатите на Србија, Иштван Тот, с. р.	
За Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Марија Тодоровиќ, с. р.	
За Стопанската комора на Србија, Рајко Ѓаковиќ, с. р.	
За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, Ивка Крајновиќ, с. р.	
За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Милан Пушкариќ, с. р.	
За Стопанската комора на Хрватска, Бојан Цолариќ, с. р.	
За Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора, Лазар Ѓоѓиќ, с. р.	
За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Драгослав Ѓурановиќ, с. р.	
За Стопанската комора на Црна Гора, Жарко Смоловиќ, с. р.	
За Советот на Сојузот на синдикатите на САП Војводина, Јелена Купурдија, с. р.	
За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, Ѓорѓе Цветковиќ, с. р.	
За Стопанската комора на САП Војводина, Радован Радовиќ, с. р.	
За Советот на Сојузот на синдикатите на САП Косово, Милош Вујаковиќ, с. р.	
За Извршниот совет на САП Косово, Ростем Беита, с. р.	
За Стопанската комора на САП Косово, Божа Максимовиќ, с. р.	
279. Закон за условите за вршење на стопански дејности на организациите на здружен труд во Слободната зона — — —	787
280. Измени и дополненија на Резолуцијата за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година — — — — —	790
281. Одлука за обврските на републиките и на автономните покраини за 1981 година утврдени со Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	793
282. Одлука за намалување на обврските на републиките и автономните покраини за 1981 година утврдени со Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	793
283. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — —	793
284. Одлука за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ и за објавување на составот на тој одбор — — — — —	794
285. Статут на Сојузната заедница за работите на цените — — — — —	794
Одлука за потврдување на Статутот на Сојузната заедница за работите на цените — — — — —	802
286. Правилник за условите и начинот на водење податоци за лабораториски испитувања и за давање извештаи за причинителите на одделни заразни болести — — — — —	802
287. Решение за повлекување од промет на лекот ESSAVEN желе од 40 g серија број 08210381, производ на СОЗТ „SBS“ — Работна организација „Босналијек“ — Сараево — — — — —	803
288. Решение за повлекување од промет на лекот PLIBEX дражеи, серија број 183021, производ на СОЗТ — Фармацевтска, хемиска, прехранбена и козметичка индустрија „Плива“ — Загреб — — — — —	804
289. Решение за повлекување од промет на лекот NAEMACCEL раствор од 500 ml, серија број 03680980, производ на „Југоремедија“, Фабрика за лекови — Работна организација во состав на ИЗК „Серво Михаљ“ — Зрењанин — — — — —	804
290. Решение за измени на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за земјоделство — — — — —	804
291. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополненија — — — — —	805
292. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — — —	808
293. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешниот промет — — — — —	811
294. Општествен договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци — — — — —	814

СОДРЖИНА:

Страна

278. Закон за регулирање на обврските за враќање на ануитетите по странските кредити одобрени на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотрес во 1979 година — —	785
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----